

КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ОВОЈ ПРЕВЕДЕН КАРТОН:

- ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПРИМЕРОКОТ ПОДОЛУ
 - ПОПОЛНЕТЕ ГИ СООДВЕТНИТЕ ДЕЛОВИ НА КАРТОНОТ ЗА ПРИСТИГНУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ КОЈ Е НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК
- ### НЕ ПИШУВАЈТЕ НА ОВОЈ КАРТОН (ТОЈ Е САМО ПРИМЕРОК)

Картон за патници на пристигнување • Австралија

ВЕ МОЛИМЕ, ПОПОЛНЕТЕ ГО КАРТОНОТ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО СИНО ИЛИ ЦРНО ПЕНКАЛО

► Презиме

► Име

► Број на пасош

◆ Број на летот или име на бродот

► Адреса на која планирате да престојувате во Австралија

Држава

► Дали планирате да живеете во Австралија во текот на следните 12 месеци? Да Не

► Ако **НЕ** сте австралиски државјанин:

Дали имате туберкулоза? Да Не

Дали сте биле осудувани? Да Не

ИЗЈАВА
Податоците што ги дадов се вистински, точни и целосни.
Разбирам дека ако не одговорам било кое од прашањата, тоа може да води кон сериозни последици.

ВЕ МОЛИМЕ, КОРИСТЕТЕ ✕ И ОДГОВОРЕТЕ ГИ СИТЕ ПРАШАЊА –АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ, ОЗНАЧЕТЕ 'Да' со ✕

► Дали внесувате во Австралија:

- Работи кои можеби се забранети или подлежат на ограничувања, на пример, лекаства, стероиди, незаконска порнографија, огнено оружје, оружје или недозволена дрога? Да Не
- Повеќе од 2250 мл алкохолни пијалаци или 25 цигари или 25 г тутунски производи? Да Не
- Предмети кои сте ги набавиле во странство или купиле во Австралија во безцаринска продавница и/или кои се ослободени од данок со вкупна заедничка цена во износ од повеќе од 900 австралиски долари, вклучувајќи подароци? Да Не
- Предмети/примероци за деловна/комерцијална употреба? Да Не
- 10,000 австралиски долари или повеќе во австралиска или еквивалентна странска валута?
Забелешка: Ако царинскиот или полицискиот службеник побара од вас, мора да пријавите патнички чекови, чекови, парични испратници или други меници во било каков износ. Да Не
- Месо, живина, риба, морска храна, јајца, млечни производи, овошје, зеленчук? Да Не
- Житарици, семиња, главички (од лук, лале), слама, ореви, кикиритки, лешници, бадеми, растенија, делови од растенија, традиционални лекаства или билки, дрвени предмети? Да Не
- Животни, делови од животни, производи од животинско потекло вклучувајќи опрема, храна за домашни миленичиња, јајца, органски продукти, примероци, птици, риба, инсекти, школки, пчеларски производи? Да Не
- Земја, предмети на кои има земја или кои сте ги користеле во слатководни области, на пример, спортска/рекреативна опрема, чевли? Да Не
- Дали сте биле на фарми, во контакт со домашни животни, во дивина или во предели со слатководни извори/езера, итн., во последните 30 дена? Да Не
- Дали сте биле во Африка, Јужна/Централна Америка или на Карибите во последните 6 дена? Да Не

ВАШИОТ ПОТПИС

Ден Месяц Година

СВРТЕТЕ ГО КАРТОНОТ НА ДРУГАТА СТРАНА

Macedonian

ВАШИТЕ КОНТАКТНИ ПОДАТОЦИ ВО АВСТРАЛИЈА

Телефон ()

Електронска пошта ИЛИ

Адреса Држава

КОНТАКТНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИТНИ СЛУЧАИ (СЕМЕЈСТВО ИЛИ ПРИЈАТЕЛ)

Име

Електронска пошта ИЛИ

Телефон ИЛИ

Поштенска адреса

ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

- Во која земја се качивте на овој авион или брод?

- ◆ Кое е вашето вообичаено занимање?

- Државјанство како што е прикажано на пасошот

- Датум на раѓање
- Ден Месяц Година

► ВЕ МОЛИМЕ СТАВЕТЕ И ОДГОВОРЕТЕ ПОД А ИЛИ В ИЛИ С

A Постојано доселување во Австралија

B Посетител или лице на привремен престој

- Колку долго планирате да престојувате во Австралија

Години Месяци Денови

ИЛИ

- Земја во која живеете

C Жител кој се враќа во Австралија

- Земја во која сте престојувале најдолго во странство

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГО ПОПОЛНИЛЕ ОВОЈ КАРТОН НА ДВЕТЕ СТРАНИ. ПРИ ПРИСТИГНУВАЊЕ, ПРИКАЖЕТЕ ГО ОВОЈ КАРТОН СО ВАШИОТ ПАСОШ.

- Главната причина за вашето патување (ставете X само до една од подолу наведените причини)

Конгрес/конференција 1 Во посета на пријатели или роднини 3 За школување 5 На одмор 7

Деловна работа 2 За вработување 4 На саем/изложба 6 Друго 8

Информациите кои се бара да се достават во овој формулар се потребни за спроведување на австралиските закони за доселување, царина, карантин, статистика, здравство, флора и фауна и други закони за паричен промет, и собирањето на истите податоци е законски овластено. Овие податоци ќе им се даваат само на управните агенции во овие области кои се овластени или обврзани да ги примаат истите според австралискиот закон. Формуларот 1442i *Privacy notice* (Известување за доверливо чување на лични податоци) може да се преземе на <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms>

07191503

© Commonwealth of Australia 2019
15 MAC (Design date 07/19)